

Акционерско друштво за производство на лекови,
медицинска опрема и материјал, промет и услуги

Д-р ПАНОВСКИ

Бр.

03-446/2

14.05. 2026 год.

Скопје

АД Д-Р ПАНОВСКИ - Скопје

ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
И
ПОСЕБНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА
ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА
31 ДЕКЕМВРИ 2025 ГОДИНА

Скопје, мај 2026

СОДРЖИНА	Страна
Извештај на независниот ревизор	1-2
Посебни финансиски извештаи	
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиска состојба	4
Извештај за паричните текови	5
Извештај за промените во главнината	6
Белешки кон финансиските извештаи	7-34
Додатоци	
Додаток 1- Законска обврска за составување на годишна сметка и годишен извештај за работење	
Додаток 2- Годишна сметка	
Додаток 3- Годишен Извештај за работење	



АД ДР ПАНОВСКИ

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
АД ДР ПАНОВСКИ**

Извештај за ревизијата на финансиските извештаи

Мислење

Ние извршивме ревизија на финансиските извештаи на компанијата АД ДР ПАНОВСКИ (Компанијата), кои го вклучуваат извештајот за финансиска состојба на ден 31 декември 2025, извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промени во главнината и извештајот за парични текови за годината што тогаш завршува, како и белешките кон финансиските извештаи, вклучувајќи и резиме на значајните сметководствени политики.

Според нашето мислење, приложените финансиски извештаи на Компанијата објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти финансиската состојба на Компанијата на ден 31 декември 2025 година, како и нејзината финансиска успешност и нејзините парични текови за годината што тогаш завршува, во согласност со Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ) прифатени во Република Северна Македонија.

Основа за мислење

Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија (МСР) кои се објавени во Република Северна Македонија. Нашите одговорности според тие стандарди се понатаму опишани во делот „Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи“ од овој извештај. Ние сме независни од Компанијата во согласност со етичките барања кои се релевантни за нашата ревизија на финансиските извештаи во Република Северна Македонија, и ги исполнивме нашите други етички одговорности во согласност со тие барања.

Веруваме дека ревизорските докази што ги прибавивме се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето мислење.

Други информации

Раководството е одговорно за другите информации. Другите информации ја сочинуваат информацијата вклучена во годишниот извештај на Компанијата за годината што завршува на 31 декември 2025 година, но не ги вклучуваат финансиските извештаи и нашиот ревизорски извештај за нив.

Нашето мислење за финансиските извештаи не ги покрива другите информации и, соодветно, не изразуваме каква било форма на уверување во однос на нив.

Во врска со нашата ревизија на финансиските извештаи, наша одговорност е да ги прочитаеме другите информации и, притоа, да разгледаме дали другите



АД ДР ПАНОВСКИ

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
АД ДР ПАНОВСКИ**

информации се материјално неконзистентни со финансиските извештаи или со нашето знаење прибавено во ревизијата или, поинаку, произлегува дека се материјално погрешно прикажани.

Ако, врз основа на извршената работа, заклучиме дека постои материјално погрешно прикажување на овие други информации, должни сме да известиме за тој факт. Ние немаме што да известиме во однос на ова прашање.

Одговорности на раководството и оние кои се задолжени за управувањето за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготовка и објективна презентација на финансиските извештаи во согласност со сметководствените стандарди објавени во Република Северна Македонија и за такви внатрешни контроли какви што ќе оцени дека се неопходни за да овозможат подготовка на финансиски извештаи кои се ослободени од материјално погрешни прикажувања, било поради измама или грешка.

При подготовката на финансиските извештаи, раководството е одговорно да ја процени способноста на Компанијата да продолжи да работи врз претпоставката за континуитет, да обелодени, кога е применливо, прашања поврзани со континуитетот и да ја користи основата на континуитет, освен ако раководството има намера да ја ликвидира Компанијата или да го прекине работењето, или ако нема реална алтернатива освен тоа.

Оние кои се задолжени за управувањето се одговорни за надзор над процесот на финансиско известување на Компанијата.

Одговорности на ревизорот за ревизијата на финансиските извештаи

Нашите цели се да добиеме разумно уверување дали финансиските извештаи, како целина, се ослободени од материјални погрешни прикажувања, било поради измама или грешка, и да издадеме ревизорски извештај кој го вклучува нашето мислење. Разумното уверување претставува високо ниво на уверување, но не е гаранција дека ревизија спроведена во согласност со МСР секогаш ќе открие материјално погрешно прикажување кога такво постои. Погрешните прикажувања може да произлезат од измама или грешка и се сметаат за материјални ако, поединечно или во агрегат, би можеле разумно да се очекува да влијаат на економските одлуки на корисниците донесени врз основа на овие финансиски извештаи.

Како дел од ревизијата согласно МСР, ние применуваме професионално расудување и одржуваме професионален скептицизам во текот на ревизијата. Исто така:

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
АД ДР ПАНОВСКИ**

- Идентификуваме и проценуваме ризици од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, било поради измама или грешка; дизајнираме и спроведуваме ревизорски постапки како одговор на тие ризици и прибавуваме доволни и соодветни ревизорски докази како основа за нашето мислење. Ризикот да не се открие материјално погрешно прикажување што произлегува од измама е повисок од оној што произлегува од грешка, бидејќи измамата може да вклучува заговор, фалсификат, намерни изоставувања, погрешни прикажувања или надминување на внатрешните контроли.
- Прибавуваме разбирање за внатрешната контрола релевантна за ревизијата со цел да дизајнираме ревизорски постапки кои се соодветни во дадените околности, но не со цел да изразиме мислење за ефективност на внатрешната контрола на Компанијата.
- Оценуваме ја соодветноста на применетите сметководствени политики и разумноста на сметководствените проценки и релевантните обелоденувања што ги направило раководството.
- Заклучуваме за соодветноста на употребата на основата на континуитет од страна на раководството и, врз основа на прибраните ревизорски докази, дали постои материјална неизвесност поврзана со настани или околности кои можат да предизвикаат значаен сомнеж во способноста на Компанијата да продолжи со работење врз основа на претпоставката за континуитет. Ако заклучиме дека постои материјална неизвесност, должни сме да го привлечеме вниманието во нашиот ревизорски извештај кон релевантните обелоденувања во финансиските извештаи или, доколку таквите обелоденувања се неадекватни, да го модифицираме нашето мислење. Нашите заклучоци се засновани на ревизорските докази прибавени до датумот на нашиот ревизорски извештај; меѓутоа, идни настани или околности можат да доведат до тоа Компанијата да не може да продолжи со континуитет.
- Оценуваме ја вкупната презентација, структура и содржина на финансиските извештаи, вклучувајќи ги обелоденувањата, и дали тие ги претставуваат основните трансакции и настани на начин што постигнува објективна презентација.
- Прибавуваме доволни и соодветни ревизорски докази во врска со финансиските информации на субјектите или деловните активности во рамките на Компанијата за да изразиме мислење за финансиските извештаи. Ние сме одговорни за насочување, надзор и изведба на ревизијата на Компанијата и единствено ние сме одговорни за нашето ревизорско мислење.

Комуницираме со оние кои се задолжени за управувањето за, меѓу другото, планираниот делокруг и временскиот распоред на ревизијата и значајните наоди од ревизијата, вклучувајќи ги и значајните недостатоци во внатрешната контрола што ги идентификуваме за време на ревизијата.



АД ДР ПАНОВСКИ

**ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР
ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА
АД ДР ПАНОВСКИ**

Исто така, им доставуваме на оние кои се задолжени за управувањето изјава дека се придржуваме до релевантните етички барања во однос на независноста и им ги комуницираме сите односи и други прашања кои би можеле разумно да се сметаат дека влијаат на нашата независност, и, каде што е применливо, дејствијата преземени за елиминирање на заканите или применетите заштитни мерки.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството на Компанијата е исто така одговорно за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работата е конзистентен со годишната сметка и финансиските извештаи за годината која завршува на 31 декември 2025 година. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работата е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работата се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работата е конзистентен од сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на АД ДР ПАНОВСКИ за годината која завршува на 31 декември 2025 година.

Скопје, 12 мај 2026 година

Овластен ревизор

Антонио Велјанов

Управител

Антонио Велјанов



АД Д-Р ПАНОВСКИ - Скопје
 ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА за годината која завршува на 31 декември

	Белешка	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Приходи од продажба	8	2,725,781	2,661,828
Останати оперативни приходи	9	35,856	92,205
Набавна вредност на продадени стоки	10	(2,275,359)	(2,230,442)
Употребени сировини и материјали		(12,706)	(12,051)
Трошоци за вработени	11	(90,987)	(85,501)
Амортизација	17;18	(31,293)	(32,591)
Останати оперативни расходи	12	(157,110)	(130,793)
ОПЕРАТИВНА ДОБИВКА (ЗАГУБА)		194,182	262,655
Приходи од финансирање	13	9,516	61,333
Добивки / загуби од вложувања		-	-
Расходи од финансирање	13	(27,468)	(38,227)
ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ		176,230	285,761
Данок од добивка	14	(22,452)	(31,901)
НЕТО ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		153,778	253,860
Друга сеопфатна добивка:		-	-
Останата сеопфатна добивка		-	-
Вкупно друга сеопфатна добивка		-	-
ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА ЗА ПЕРИОДОТ		153,778	253,860
Основна заработувачка по акција (Во МКД)	15	184	303

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
 Извештајот на ревизорите е на страна 1 и 2.

АД Д-Р ПАНОВСКИ - Скопје
 ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКА СОСТОЈБА на ден 31 декември

	Белешка	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	16	203	357
Недвижности, постројки и опрема	17	199,994	178,859
Вложувања во недвижности	18	460,940	474,750
Вложувања во подружници	19	121,380	120,764
Вкупно нетековни средства		<u>782,517</u>	<u>774,730</u>
Тековни средства			
Залихи	20	252,957	280,981
Побарувања од купувачи и други побарувања	21	1,550,644	1,187,068
Дадени позајмици	22	20,055	22,295
Парични средства	23	222,713	312,471
Вкупно тековни средства		<u>2,046,369</u>	<u>1,802,815</u>
ВКУПНО СРЕДСТВА		<u>2,828,886</u>	<u>2,577,545</u>
ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ			
Главнина	24	51,285	51,285
Акционерски капитал		16,504	16,504
Законски резерви		293,955	281,133
Останати резерви		875,540	944,584
Акумулирана добивка (загуба)		<u>1,237,284</u>	<u>1,293,506</u>
Вкупно главнина			
Нетековни обврски			
Долгорочни кредити кои носат камата	25	256,095	76,330
Долгорочни наеми	25	276	393
Вкупно нетековни обврски		<u>256,371</u>	<u>76,723</u>
Тековни обврски			
Обврски спрема добавувачи	26	472,008	511,450
Примени аванси	26	140	-
Краткорочни кредити и позајмици	27	611,424	542,180
Тековен дел на долгорочни кредити и наеми	25	138,889	100,644
Останати тековни обврски	26	112,770	53,042
Вкупно тековни обврски		<u>1,335,231</u>	<u>1,207,316</u>
Вкупно обврски		<u>1,591,602</u>	<u>1,284,039</u>
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		<u>2,828,886</u>	<u>2,577,545</u>

Скопје, 10.03.2026 година

За Одбор на Директори
 Извршен Директор



Белешките се составен дел на финансиските извештаи
 Извештајот на ревизорите е на страниците 1 и 2.

АД Д-Р ПАНОВСКИ - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ за годината која завршува на 31 декември

	Белеш.	2025 (000) МКД	2024 (000) МКД
Парични текови од оперативни активности			
Добивка (загуба) пред оданочување		176,230	285,761
Усогласување за:			
Амортизација на нематеријални средства	16	303	338
Амортизација на НПО	17	17,581	18,736
Амортизација на вложувања во недвижности	18	13,409	13,517
Дадени финансиски одобренија	12	1,676	1,432
Исправка и отпис на залихи		13,495	8,165
Исправка и отпис на побарувања и заеми		1,077	1,647
Отпис на вложување		-	-
Исправка на вредност на вложување		-	(53,838)
Капитална добивка/загуба од основни средства		-	-
Останати намалувања		-	-
Приходи од отпис на обврски	9	(6)	(116)
Приходи од дивиденди		(6,007)	(4,314)
Расходи (приходи) од камати, нето	13	24,060	(21,244)
Добивка (загуба) пред промени во обртни средства		241,818	250,084
Побарувања од продажба		(365,088)	(138,270)
Побарувања за дадени аванси		3,821	(6,692)
Останати тековни средства и АВР		3,770	(1,813)
Залихи		14,529	103,623
Обврски од добавувачи		(39,436)	101,155
Обврски за примени аванси		140	(96)
Останати тековни обврски и ПВР		100,967	(36,638)
Нето пари употребени во работењето		(39,479)	271,353
Платен данок од добивка од претходни години		-	(6,786)
Платена камата		(51,027)	(6,988)
Платен данок од добивка		(46,571)	(24,565)
Нето парични текови од оперативни активности		(137,077)	233,014
Парични текови од вложувачки активности			
Наплатени (дадени) заеми, нето	22	2,240	79,959
Примени камати	13	1,047	54,152
Приливи од дивиденди од други друштва		6,007	4,314
Вложување во подружници	19	(616)	(106,038)
Продажби на вложувања во недвижности	18	(906)	-
Купување на недвижности, постројки и опрема	17	(37,441)	(19,172)
Купување на нематеријални средства	16	(149)	-
Приливи од продажби на НПО	17	-	67,718
Нето парични текови од вложувачки активности		(29,818)	80,933
Парични текови од финансиски активности			
Исплатени дивиденди		(210,000)	(100,000)
Искористени (отплатени) кредити, нето		287,137	(111,953)
Нето парични текови од финансиски активности		77,137	(211,953)
Нето зголемување (намалување) на парични средства		(89,758)	101,993
Парични средства на почетокот на годината	23	312,471	210,478
Парични средства на крајот од годината	23	222,713	312,471

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
Извештајот на ревизорите е на страна 1 и 2.

АД Д-Р ПАНОВСКИ - Скопје
ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА за годината која завршува на 31 декември

	Акционерски капитал	Резерви од добивка за ИНВЕСТИЦИИ	Законски резерви	Акумулирана добивка (загуба)	Вкупно главнина
Во илјади МКД					
На 1 јануари 2024 година	51,285	315,319	16,504	763,324	1,146,432
Сеопфатна добивка:	-	-	-	253,860	253,860
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	-	-
Друга сеопфатана добивка	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	253,860	253,860
Трансакции со сопствениците	-	30,000	-	(30,000)	-
Издвојување за инвестиции	-	(64,186)	-	64,186	-
Неискористен дел од реинвестирана добивка	-	-	-	(100,000)	(100,000)
Исплата на дивиденда	-	-	-	(6,786)	(6,786)
Платен данок на добивка за претходни периоди	-	281,133	16,504	944,584	1,293,506
На 31 декември 2024 година	51,285	281,133	16,504	944,584	1,293,506
Сеопфатна добивка:					
Добивка (загуба) за периодот	-	-	-	153,778	153,778
Друга сеопфатна добивка	-	-	-	-	-
Вкупна сеопфатна добивка	-	-	-	153,778	153,778
Трансакции со сопствениците	-	30,000	-	(30,000)	-
Издвојување за инвестиции	-	(17,178)	-	17,178	-
Неискористен дел од реинвестирана добивка	-	-	-	(210,000)	(210,000)
Исплата на дивиденда	-	-	-	-	-
Платен данок на добивка за претходни периоди	-	293,955	16,504	875,540	1,237,284
На 31 декември 2025 година	51,285	293,955	16,504	875,540	1,237,284

Белешките се составен дел на финансиските извештаи
Извештајот на ревизорите е на страна 1 и 2.